



ProCredit Bank

ТАРИФА ПРАВНИ ЛИЦА

- **БАНКАРСКИ СМЕТКИ**
- **ГОТОВИНСКИ ТРАНСАКЦИИ**
- **БЕЗГОТОВИНСКИ ТРАНСАКЦИИ**
- **КРЕДИТНИ ПРОИЗВОДИ**
- **БАНКАРСКИ ГАРАНЦИИ И АКРЕДИТИВИ**
- **ДОПОЛНИТЕЛНИ ПРОВИЗИИ**



ProCredit Bank

1. БАНКАРСКИ СМЕТКИ

ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА

Отварање трансакциска сметка	БЕЗ ПРОВИЗИЈА
Итно отварање на трансакциска сметка	200 ден.
Отварање и одржување девизна сметка	БЕЗ ПРОВИЗИЈА
Месечна провизија за одржување на сметка :	1.450 ден.
<ul style="list-style-type: none"> › Одржување на сите трансакциски сметки во сите валути › Домашен платен промет преку електронско банкарство <ul style="list-style-type: none"> • Интерни плаќања: 0 МКД • КИБС плаќања: 5 МКД • МИПС плаќања: 85 МКД › Е-банкарство, токен и годишен сертификат › Виза бизнис картичка бесплатна за првата година › Потврди и конфирмации за трети лица › Потврди за бришење на залог › Издавање на бонитет › Пресметка на камата по барање на клиент › Доставување на информации до УЈП 	

ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА СО КАМАТА ПО ВИДУВАЊЕ

	МКД	ЕУР
Каматна стапка по видување	0.8%	0.4%
Минимално салдо за отворање и пресметка на камата	3.000.000 ден.	50.000 еур.

ОРОЧЕНИ ДЕПОЗИТИ

Каматната стапка за орочени депозити за правни лица е договорна, а исплатата на каматата може да се врши месечно		
Камата по видување при предвремено разорочување	0.01%	0.01%
Минимално салдо за орочен депозит	300.000 ден.	5.000 еур

2. ГОТОВИНСКИ ТРАНСАКЦИИ

УСЛУГИ ВО ЗОНА 24/7

Уплата на дневен промет	БЕЗ ПРОВИЗИЈА
Печатење промет на сметка	БЕЗ ПРОВИЗИЈА

3. БЕЗГОТОВИНСКИ ТРАНСАКЦИИ

ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА

	електронско банкарство	во експозитура
Интерни плаќања (вклучувајќи ПП53)	БЕЗ ПРОВИЗИЈА	60 ден.
КИБС плаќања	5ден.	60 ден.
МИПС итни плаќања	85ден.	300 ден.



ProCredit Bank

ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО СТРАНСТВО

Отварање и одржување на девизна сметка		БЕЗ ПРОВИЗИЈА	
ПРИЛИВИ		преку ProCredit Germany	преку друга коресподентна банка
ProPay приливи		0 еур	-
Приливи преку други странски банки		0 еур	10 еур
Пренос на средства и приливи од друга домашна банка			0 еур
ДОЗНАКИ		електронско банкарство	во експозитура
ProPay дознаки (до 15.00 ч)		ben/ sha/ our 2.5 еур 3 усд	0.15% или мин. 5 еур/ 6 усд
Редовни дознаки (до 13.00 ч) (Валута на плаќање: ЕУР/ УСД/ ГБП/ ЦХФ/ КНЈ*)		ben/ sha 9 еур/ гбп 10 усд/ цхф	0.3% или мин. 10 еур/ гбп 12 усд/цхф
		our 25 еур/ гбп 28 усд/ цхф	0.45% или мин. 35 еур/ гбп 45 усд /цхф
Условени дознаки		ProPay	0.4% или 10 еур (мин)
		Редовни	0.5% или 20 еур (мин)

*За плаќање со валута кинески јуан важат провизиите како за ЕУР.





ProCredit Bank

4. КРЕДИТНИ ПРОИЗВОДИ ЗА ПРАВНИ ЛИЦА

БИЗНИС КРЕДИТИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ И КРАТКОРОЧНИ ПОТРЕБИ

Валута	МКД/ЕУР
Максимален рок	15 год
Каматна стапка	4.2%-5.5%
Провизија при исплата	0.35% - 0.5%

ЕКО БИЗНИС КРЕДИТИ

Валута	МКД/ЕУР
Максимален рок	15 год
Каматна стапка	3.95% - 5.25%
Провизија при исплата	0.35% - 0.5%

КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТНИ ЛИНИИ И ДОЗВОЛЕНО ПРЕЧЕКОРУВАЊЕ

	Дозволено пречекорување	Кредитна линија
Валута	МКД/ЕУР	МКД/ЕУР
Максимален рок	1 год	1 год
Каматна стапка	5.5% - 6.5%	4.20% - 5.5%
Провизија при исплата	0.35% - 0.5%	0.35% - 0.5%
Провизија за неискористен дел		0.25%-0.4%

КРЕДИТИ СО ДЕПОЗИТНО ПОКРИТИЕ

Валута	МКД/ЕУР
Максимален рок	1 месец помалку од периодот на орочување
Каматна стапка	1% - 2%
Провизија при исплата	0.35%-0.5%





5. БАНКАРСКИ ГАРАНЦИИ И АКРЕДИТИВИ

ГАРАНЦИИ

НОСТРО ГАРАНЦИИ	КОНФИРМИРАНИ/НЕКОНФИРМИРАНИ	
Тип на обезбедување	парично покрите	друго обезбедување
Царински и тендерски гаранции	0.1% месечно или 20 еур (мин) + трошоци за конфирмација	0.15% месечно или 40 еур (мин) + трошоци за конфирмација
Чинидбени, авансни и платежни гаранции		0.2% месечно или 40 еур (мин) + трошоци за конфирмација
Измена на гаранција	25 еур + трошоци од странска банка	
Откажување на аплицирана гаранција	10 еур	
Предвременно затварање	20 еур	
ЛОРО ГАРАНЦИИ	КОНФИРМИРАНИ/НЕКОНФИРМИРАНИ	
Известување	0.1% или 20 еур(мин)/200 еур (макс)	
Протест по гаранција	40 еур	
ПРОСЛЕДУВАЊЕ НА КОНФИРМАЦИЈА		
Со парично обезбедување	0.2% месечно или 40 еур (мин)	
Со друго обезбедување	0.25% - 0.45% месечно или 40 еур (мин)	
Проследување до друга банка	0.1% или 20 еур(мин)/100 еур (макс)	

АКРЕДИТИВИ

КОНФИРМИРАНИ/ НЕКОНФИРМИРАНИ	
парично покрите	друго обезбедување
0.3% еднократно + 0.1% месечно или 40 еур (мин) + трошоци за конфирмација	0.3% еднократно + 0.3% - 0.5% месечно или 80 еур (мин) + трошоци за конфирмација
ЛОРО АКРЕДИТИВИ	
Известување	0.1% или 20 еур(мин)/200 еур (макс)
Обработка на документи	0.2% или 20 еур(мин)
Реални трошоци (пошта/ трети банки)	по примена фактура
ИЗМЕНА НА АКРЕДИТИВИ	
Измени на акредитив	25 еур
Проследување до друга банка	0.1% или 20 еур(мин)/100 еур (макс)
Предвременно плаќање	20 еур
Откажување апликација	10 еур
Форфетирање на акредитив	8.9% годишно пресметана на дневна основа
INCASO за акредитиви/ гаранции	0.1% или 20 еур(мин)/200 еур (макс) + трошоци за дознаки



ProCredit Bank

6. ДОПОЛНИТЕЛНИ ПРОВИЗИИ ПОВРЗАНИ СО БАНКАРСКО РАБОТЕЊЕ

	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПРОВИЗИИ ПОВРЗАНИ СО КАРТИЧКИ	
	DEBITНИ	DEBITНИ
	Visa Business Electron	MasterCard Business
Годишна членарина	За првата година бесплатна, секоја наредна 600 ден.	За првата година бесплатна, секоја наредна 600 ден.
Исплата на банкомати на ПроКредит	60 ден.	60 ден.
Исплата на банкомати на други банки во земјата	60 ден.	60 ден.
Исплата на банкомати на други банки во странство	2% + 2еур	2% + 2еур
Промена на ПИН на банкомат	прва промена БЕЗ ПРОВИЗИЈА, секоја следна 90 ден.	0 ден.
Итна достава на задржана картичка од друга банка во банкомат на ПроКредит	300 ден.	300 ден.

ДОПОЛНИТЕЛНИ ПРОВИЗИИ ПОВРЗАНИ СО КРЕДИТИ

Уплата на поголема рата		2% од износот на поголемата рата
Измени во услови за тековни кредитни изложености		0% - 4% по одлука на банката
Изјава за согласности поврзана со кредитна изложеност		1.500 ден.
Проценка/ повторна проценка на недвижен имот:	Цена на проценка	Цена за повторна проценка*
Станбен или станбено деловен простор, објекти во градба со земјиште	3.000 ден.	3.000 ден.
Градежно / земјоделско земјиште и Деловен простор	4.800 ден.	1.000 ден.
Повеќе станови во иста колективна зграда	6.500 ден.	6.500 ден.
Повеќе дуќани во иста колективна зграда	8.000 ден.	1.000 ден.
Деловни објекти до 2000 м2	8.000 ден.	1.000 ден.
Деловни објекти од/над 2001 м2	10.000 ден.	1.000 ден.
Проценка/ повторна проценка на подвижен имот:	Цена на проценка по ставка	Цена за повторна проценка*
Проценка на 1 ставка	3.000 ден	0 ден.
Проценка од 2 до 10 ставки	1.600 ден. (макс. 13.000 ден.)	0 ден.
Проценка од 11 до 30 ставки	850 ден. (макс. 23.000 ден.)	0 ден.
Проценка на/над 31 ставка	600 ден. (макс. 37.000 ден.)	0 ден.
Проценка/ повторна проценка на пазарна вредност на удели	0.8% од вредноста на уделот (макс. 61.500 ден.)	0.6% од вредноста на уделот (макс. 52.000 ден.)
Казнена камата за кредити во денари		19.875%
Казнена камата за кредити во странска валута		14.448%
Казнена камата за кредити исплатено со фонд ЕИВ 1,2,3		9.632%

* Проценка од страна на овластен проценител се врши најмалку еднаш годишно за станбен простор. За останати недвижности/подвижни предмети проценка од страна на овластен проценител секоја трета година, а повторна проценка од страна на Банката, за секоја од следните две години. Доколку се настанати измени на средството кое се проценува, наместо повторна проценка се врши проценка од овластен проценител



ProCredit Bank

ДРУГИ ДОПОЛНИТЕЛНИ ПРОВИЗИИ

Уплата/ исплата на банкомат со специјализирана банкарска картичка		300 ден.
Сигурносни кеси за сеф	до 17 пачки	8 ден.
	до 40 пачки	15 ден.
Траен налог во домашен платен промет	< 10.000 ден.	9 ден.
	> 10.000 ден.	12 ден.
Трансфер на девизи на/од сопствена сметка во друга домашна банка		10 еур
Прилив на девизни пензии од домашна банка		5 еур
Рекламации за меѓународни трансфери		25 еур + провизија на трети страни
Враќање на нераспределен прилив		0.15% или 10 еур
Достава на SWIFT за прилив		200 ден.
Извршување на судски одлуки и извршни решенија		1.200 ден.
Блокада/ деблокада/ промена на блокада		200 ден.
Писма за долг и опомени за кредитен производ во доцнење		од 400 ден. до 2.000 ден.
Купување на државни записи и државни обврзници		0.1% или 200 ден. (мин)
СМС нотификација за домашни и меѓународни приливи		1 ден. по СМС